

# КАРАКТЕРОТ НА ЗЛОСТОРСТВАТА ВРЗ МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО ВО ГРЦИЈА - ГЕНОЦИД ИЛИ НЕ?

Во овој текст се осврнувам на една исклучително контроверзна тема - карактерот на злосторствата и етничкото чистење врз населението во Грција од македонско етничко потекло во периодот по двете светски војни. Се наметнува прашањето дали во овие дејства има елемент на геноцид или не?

За да се утврди постоење на елементи на геноцид во дејствијата кои ги преземале грчките власти кон припадниците на македонското малцинство мора да се утврди постоење на намера да се уништи една етничка, национална, расна или верска група како таква. Индивидуите би се подложувале на геноцидни дејства само заради својата припадност на таа група. Разврската од

овој тип дилеми треба да се бара низ призмата на крајната цел на геноцидното дејство. Натому, покрај постоењето на намера, мора се утврди постоење и на најмалку едно геноцидно дејство во согласност со одредбите на Конвенцијата.

Факт е дека дошло до присилно раздвојување на огромен дел од децата-етнички Македонци од нивната национална група, за време на Граѓанската војна. Значи, се работи за спроведување на одлука на грчка герилска влада, која во моментот имала фактичка контрола над значителен дел од територијата на Егејска Македонија. Во таа влада Македонците речиси и не биле застапени. По завршувањето на војната грчката влада забрани нивно враќање во Грција и репатријација со нивните семејства. Се дозволи само враќање на грчките деца, по соборувањето на грчката воена хунта.

Оттука има елементи кои водат кон тоа дека грчката влада свесно направила сè што е во нејзина моќ за децата бегалци да останат разделени од својата матична група. За да се обезбеди дека тие нема да се вратат и последователно на тоа во рок од неколку децении да исчезне македонското национално малцинство од Грција, ним целосно им е одземен имотот; забранет им е влез во матичната земја. Законот за одземање на имотот се однесуваше само на македонското малцинство, а не и на другите малцинства, ниту на Грците по род. Со тоа постојат индиции дека е спроведено дејство, кое според нормите на меѓународното право е акт на геноцид.

Во однос на постоењето на намера да се уништи македонската етничка група во Грција, истата може да се изведе од бројните изјави на највисоките државни раководства, почнувајќи од премиери, министри па сè до началници на генералштабови, со која или се повикува на уништување на "словенската" опасност или се негира правото на децата бегалци на нивна репатријација.

Сметам дека научната мисла треба со исклучителна сериозност да го отвори ова прашање и да се обиде да разјасни дел од дилемите. Не заради дневнополитички или националистички побуди, туку заради објективно утврдување на сè она што се случувало во северниот дел од Грција, во период од неколку децении.

м-р Петар Јорданоски,  
Скопје



**DA ADNAN REISEN**  
**STUTTGART**

**Freiburg**  
OFFENBURG  
KARLSRUHE  
STUTTGART  
ULM  
AUGSBURG  
MÜNCHEN  
KUMANOVO  
SKOPJE  
GOSTIVAR  
**KICEVO**  
VERBINDUNG MIT  
SPOJUVANJE SO  
STRUGA PRILEP  
OHRID BITOLA

**Adnan Reisen**  
Büro Kicevo  
Tel./Fax: 045 / 228 630  
Mobil 075 / 742 721  
070 / 711 788  
Büro Freiburg  
Tel. 0761 / 500 235  
Mob. 0170 / 411 76 93  
Büro Offenburg  
Tel. 0781 / 17 48  
Sekoja sreda, petok i nedela  
Germanija - MAKEDONIJA  
Sekoja sreda, sabota i nedela  
Makedonija - GERMANIJA



**Informacii od 900 do 2100**  
Büro Stuttgart  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mobil 0171 / 5 46 32 20  
www.dautoski.de

**70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH**